

Д-р Јана МАТВЕЕВА  
Д-р Љубе МИЦЕВСКИ

**COTYLEDONO-JUGLANETUM REGIAE Mat. et Mice., ass. nov.  
во шумската вегетација на СР Македонија\***

**ВОВЕД**

Во рамките на испитувачкиот проект „ОБЛАГОРОДУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА ОРЕВОТ ВО СР МАКЕДОНИЈА“, вклучени се и фитоценолошките испитувања на автохтоните (природните) оревови насади распространети на нашето подрачје.

Основната цел на нашите истражувања е евидентирање на автохтони наоѓалишта на оревот кај нас, запознавање на неговата екологија и другите важни фактори, кои го условуваат неговото распространување и можности за формирање и појава на природните фитоценози, во кои тој се јавува како карактеристичен и едификаторски вид. Резултатите од оваа работа ќе послужаат како важна основа за запознавање на природните својства на оревот и за неговата фитоценолошка притадност од една страна, како и допринес во познавањето на вегетацискиот покрив на СР Македонија и нашата земја во целина.

**РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО**

Оревот (*Juglans regia L.*) спонтано се простира од Југоисточна Европа до Кина. Тоа е, секако, автохтонен вид и за нашата земја, бидејќи се среќава во шумите на Босна и Херцеговина, Србија и Македонија. Денеска е распространет и во цела Западна Европа, најлегувајќи во Англија и јужна Скандинавија. Во Средна Европа се искачува на височина до околу 1200 метри, на Кавказ до 1450 метри, на Хималаи до 2500 метри и во Авганистан и до 2700 метри.

\* Истражувањата се финансиирани од СИЗ за наука на СРМ

Во фитоценолошката литература познати се повеќе ценози во кои оревот се јавува како едификаторски и карактеристичен вид. Така, според ЈОВАНОВИЌ во источна Србија се наоѓа асоцијација CELTO-JUGLANETUM. Кај нас во Македонија, описаны се досега две асоцијации во кои тој се среќнува како карактеристичен и едификаторски вид и тоа: JUGLANDO-PLATANETUM ORIENTALIS Em et Džekov и JUGLANDO-AE-SCULETUM HIPPOCASTANII Матвејева ет Николовски.

Резултатите добиени врз база на нашите повеќегодишни теренски и лабораториски истражувања (1976—1980) укажуваат дека оревот на територијата на Македонија, придружен секогаш со *Cotyledon umbellicus var. lassithensis* формира уште една нова шумска арктотерциерна-реликтна заедница COTYLEDONO-JUGLANETUM REGIAE.

Флористичкиот состав на новоопишаната асоцијација COTYLEDONO-JUGLANETUM REGIAE е прикажан на комплетната синтетска фитоценолошка табела во која се групирани 14 снимки, земени од локалитетите, каде што оревот изградува типични природни релативно зачувани насади.

Фитоценолошките снимки потекнуваат од следниве локалитети:

1. Над селото Колешино (Струмичко), кај местото наречено „Колешки водопад“ (пл. Беласица), се наоѓа склопен насад со просечна височина до 12 метри и граден пречник 18 см, каде што во катот на дрвјата доминира *Juglans regia*. Геолошкиот супстрат е претставен од блокови на карпи и крупни слабо подвижни камења обраснати со густа покривка на мов. Почвата е плитка, пропустлива и влажна поради високата релативна влажност на воздухот. Покрај видовите наведени во табела се среќаваат уште: *Marchantia polymorpha* 1. 2, *Doronicum orientale* 1. 1. и *Lamium galeobdolon* сsp. *iemoraë* 1. 2 (27. 06. 1979).

2. Злетовска Река, кај манастирот Свети Спас (пл. Осогово), на левиот брег од реката распространет е релативно склопен насад висок до 10 метри со граден пречник до 20 см, каде што во катот на дрвјата доминира *Juglans regia*. Геолошкиот супстрат е изграден од блокови карпи густобраснати со мов. Плитка хумусно-влажна и лесно пропустлива почва се наоѓа само меѓу тукнините на блокови од карпи. Покрај видовите наведени во табела се среќаваат уште: *Galium aparine* +. 2, *Ranunculus ficaria* +. 2 и *Festuca heterophylla* +. 2 (1. 04. 1975 год., 20. 06. 1976, 23. 09. 1977 и 30. 05. 1978 год.).

3. Над селото Подвис (Кичевско), десно, покрај патот, распространет е добро склопен насад висок до 10 метра со граден пречник до 14 см; каде што во катот на дрвјата и грмушките доминира *Juglans regia*. Геолошкиот супстрат го сочинуваат карпи обраснати со густа покривка од мов. во вид на пространи перничини. Покрај видовите наведени во табела се среќаваат

уште: *Pteridium aquilinum* +. 2, *Melissa officinalis* +. 2, *Galium mollugo* 1. 2 и *Silene venosa* +. 2 (23. 06. 1977, 1. 04. 1978 и 26. 09. 1978).

4. Во близина на поранешната фитоценолошка снимка, се наоѓа насад висок од 12 до 16 метри, со градени пречник до 16 см, во кој доминира *Juglans regia*. Покрај видовите наведени во табела се спрекава уште *Althaea officinalis* +. 2 (23. 06. 1977, 1. 05. 1978 и 26. 09. 1978).

5. Меѓу селата Подвис и Извор (Кичевско), десно од патот, распространет е релативно за чуван насад висок околу 14 метри со градени пречник околу 16 см, каде што во катот на дрвјата доминира *Juglans regia*. Геолошкиот супстрат е изграден од крупни блокови карпи и повеќе слабо подвижни (несталбилини) камења, густо препокриени со мов и плитка хумусно-браонизирана рензима сместена меѓу нив. Покрај видовите наведени во табела се спрекаваат уште: *Acer monspessulanum* +. 2, и *Scutellaria columnae* 1. 2 (23. 06. 1977, 1. 04. 1978 и 26. 09. 1978).

6. Пред селото Извор (Кичевско), на десниот брег од реката Треска, над поранешната железничка пруга, се наоѓа добро склопен насад висок до 20 метри со градени пречник од 20—40 см, во кој доминира *Juglans regia*. Геолошкиот супстрат е изграден од крупни блокови карпи и камења густо обраснати со мов, а почвата е плитка, хумусно-браонизирана, лесно пропустлива и влажна. Покрај видовите наведени во табела се спрекаваат уште *Primula acaulis* +. 2 и *Sedum album* +. 2 (2. 05. 1976, 23. 06. 1977, 1. 04. 1978 и 26. 09. 1978).

Фитоценолошките снимки бр. 7 и 8. се наоѓаат во близина на поранешната снимка (2. 05. 1976, 24. 09. 1976 и 18. 08. 1979).


9. Над селото Брждени (Демирхисарско), кон селото Јудињо, лево од патот, по течението на реката (по источните падини на планината Стогово) се наоѓа насад релативно склопен, висок до 6 метри со граден пречник до 14 см, каде што во катот на дрвјата доминира *Juglans regia*. Геолошкиот супстрат го сочинуваат карпи густо обраснати со покривка од мов. Почвата е плитка, хумусна, лесно пропустлива и влажна. Покрај видовите наведени во табела се спрекава уште *Salvia verticillata* +. 2 (1. 06. 1976 и 18. 09. 1979).

10. Над селото Прошевци (Тетовско), по падините на Шар Планина, на десниот брег на реката Бистрица се спрекава склопен насад висок до 15 метри со граден пречник до 20 см, во кој доминира *Juglans regia*. Геолошкиот супстрат претставува повеќе смилено точило обраснато со густа покривка изградена од мов и плитка хумусно-влажна, лесно пропустлива почва. Покрај видовите наведени во табела се спрекаваат уште: *Campanula expansa* +. 2 и *Lathyrus vernus* +. 2 (15. 04. 1976, 1. 06. 1977 и 23. 09. 178).

11. Во близина на фитоценолошката снимка бр. 10. Покрај видовите наведени во табела се среќава уште *Bupleurum falcatum* + . 2 (15. 04. 1976, 1. 06. 1977 и 23. 09. 1978).

12. Над десниот брег од Кадина Река, кај месноста наречена „Дрмост“ во близина на село Палиград (пл. Китка), се наоѓа добро склонен насад висок од 10 до 12 метри со граден пречник од 8—12 см, во кој доминира *Juglans regia*. Геолошкиот супстрат претставуваат многу стрмни карпи густо обраснати со мов, а почвата е плитка, влажна и хумусна. Покрај видовите наведени во табела се среќават уште: *Ulmus effusa* + . 2, *Ranunculus ophioglossifolius* + . 2 и *Corydalis solida* 1. 2 (7. 04. 1977, 1. 08. 1977 и 20. 09. 1978).

Фитоценолошките снимки бр. 13 и 14 се земени над село Опчели, од десниот брег на истоимената река (планина Каракорман). На овој локалитет *Juglans regia* изградува насад висок од 5 до 8 метри со граден пречник од 12 до 20 см. Геолошкиот супстрат го сочинуваат блокови карпи обраснати о туста покријка изградена од мов и плитка хумусно-влажна, лесно пропустлива почва (21. 06. 1978, 20. 08. 1979 и 2. 09. 1979).



Сл. бр. 1. Насад на асоцијацијата COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE, Опчали (пл. Каракорман), јуни 1978. год.

Флористичкиот состав и структурата на новоопишаната природна (автохтона) ореовата заедница се прикажани на табела, добиена врз база на 14 репрезентативни и комплетни фитоценолошки снимки земени од најразлични подрачја на СР Македонија. Најголемо значење и улога за формирањето на оваа заедница покажуваат видовите *Juglans regia* и *Cotyledon*

*umbellicus veneris*, бидејќи се и најдобро приспособени на екстремно лоши еколошки услови на стаништето.

Асоцијацијата COTYLEDONO-JUGLANDETUM е флористички и еколошки јасно изразена и окарактеризирана како одделна шумска заедница (Табела). Таа се одликува со присуство на карактеристичен збир на видови, кои се врзани исклучиво за неа и покажуваат висок степен на постојаност и голема покровна вредност. Во карактеристичниот збир на асоцијацијата влегуваат *Juglans regia*, *Cotyledon umbellicus* var. *lassithensis*, *Arabis turrita* i *Arabis hirsuta* (V).

Сојузот Fagion illyricum, редот Fagetalia и класата Quercoco-Fagetea застапени се со голем број претставници. Меѓу нив, особено со висок степен на постојаност и релативно голема покровна вредност од дрвенетите видови се истакнуваат: *Corylus avellana*, *Hedera helix*, *Clematis vitalba*, *Rosa arvensis*, *Crataegus monogyna*, *Cornus sanguinea* (V), *Tilia officinarum*, *Eonymus europaea*, *Ulmus montana* (IV) *Acer campestre* и *Lonicera xylosteum* (III).

Во приземниот кат особено место заземаат: *Saxifraga rotundifolia*, *Geraniul macrorrhizum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Geranium robertianum*, *Polypodium vulgare*, *Anemone ranunculoides*, *Symphytum tuberosum*, *Anemone tuberosa*, *Corydalis cava*, *Galium silvaticum* (V), *Lamium galeobdolon*, *Mercurialis perennis*, *Epilobium montanum*, *Salvia glutinosa*, *Campanula trachelium*, *Melica uniflora*, *Viola silvestris*, *Dentaria bulbifera*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Brachypodium sylvaticum* и *Dryopteris filix-mas* (IV).

Бо катот на мовови најчести се: *Leucodon sciuroides*, *Ctenidium molluscum* и *Homolothecium sericeum* (IV).

Најпостојани придружници се: *Ostrya carpiiifolia*, *Cornus mas*, *Acer obtusatum*, *Fraxinus ornus*, *Eonymus verrucosus*, *Alnus fransoula*, *Quercus cerris*, *Quercus pubescens*, *Sambucus nigra*, *Rubus hirsutus*, *Solanum dulcamara*, *Potentilla micrantha*, *Danna cornubiensis*, *Dactylis glomerata*, *Parietaria officinalis*, *Chelidonium majus*, *Helleborus cyclophyllus*, *Fragaria vesca*, *Aegemonia agrimonoides*, *Origanum vulgare* i dr.

И динамиката на годишниот развој кај осоцијацијата COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE добро е изразена. Ташка, во рана пролет (март, април), веднаш по копнењето на снегот, се јавува спектар на видовите *Anemone ranunculoides*, *Anemone nemorosa* и *Corydalis cava*. По нивното прецветување сукцесивно се развиваат другите зелјести растени ја, од кои посебно се забележуваат во оптималниот развој на заедницата (крајот на јуни и почетокот на јули) видовите *Cotyledon umbellicus* var. *lassitheisis*, *Arabis turrita* и *Arabis hirsuta* со своите особено декоративни и маркантни цветови.

Асоцијата COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE за подрачјето на Македонија до денес не е описана, и покрај тоа што е релативно широко распространета.

Во истражуваното подрачје оваа заедница покажува локален карактер на распространувањето, бидејќи зазема незначителни пространства. Се јавува како пионерска заедница во екстремно неповољни еколошки услови на стаништето, пред сè многу голема инклинација на теренот, која се движи меѓу 40 до 70°. Тоа е ден од доминантните еколошки фактори, кои усlovуваат појава и вегетирање на асоцијацијата COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE. Поради силно изразените ерозивни процеси на теренот, почвата се наоѓа меѓу блоковите на карпи и камења во трајна иницијална состојба, без можности за формирање на подлабокиот педолошки слој.

Екстремно неповољните еколошки услови на стаништето карактеристични за асоцијацијата COTYLEDONO-JUGLADETUM REGIAE се манифестираат врз слабата виталност и лумштиот квалитет на нејзините насади, поради што немаат важно економско значење. Улогата на оваа асоцијација како пионерска заедница има повеќе заштитен карактер.

Вршени се и споредувања на новоопишаната асоцијација со веќе познати ореовите заедници, при што сме то констатирале следното:

Асоцијацијата COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE покажува сличност со асоцијацијата CELTO-JUGLANDETUM описана од Јовановик за источна Србија само во однос на еколошките услови на стаништето. Имено, според Јовановик наведената асоцијација, распространета од десниот брег на Дунав кај Долни Милановац насељува варовнички литици и сипари (точлива) бедни со почва. Што се однесува пак за флористичкиот состав на двете асоцијации, разликите се особено изразени. Така, во шумата на CELTO-JUGLANDETUM застапени се следниве дрвенести видови: *Juglans regia*, *Celtis australis*, *Prunus mahaleb*, *Quercus pubescens*, *Tilia grandifolia*, *Fagus moesiaca*, *Acer monspessulanum*, *Acer campestre*, *Acer pseudoplatanus*, *Fraxinus ornus*, *Carpinus orientalis*, *Corylus colurna*, *Sorbus demestica*, *Sorbus torminalis*, *Corylus ivellana*, *Cornus mas*, *Cotinus coggygria*, *Syringa vulgaris*, *Crateagus monogyna*, *Evonymus europaea*, *Viburnum lantana*, *Phamnus cathartica* i dr.

Извршено е и споредување меѓу асоцијациите COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE i JUGLANDO-PLATANETUM ORIENTALIS описано од Ем и Џеков.

Според авторите Ем и Џеков, асоцијацијата JUGLANDO-PLATANETUM ORIENTALIS е распространета на песокливи и чакалести речни тераси и спрудишта во СР Македонија, во сли-

вот на реката Вардар и неговите притоки, јужно од Скопската Котлина, во сливот на Струма и околу Дојран, главно, во потоплиот дел од субмедитеранската листокапна зона, меѓу 100 до 500 мнв (а поретко до 700 мнв). Со оглед на специфичните услови — аридност на климата од една страна и влијанието на речните корита од друга страна, заедницата има и карактеристичен флористички состав, односно елементи од редовите *Populealia*, *Fagetalia* и *Quercetalis pubescens*. Во катот на дрвја доминира *Platanus orientalis* со значно учество на *Juglans regia*, потоа *Populus nigra*, *Ullus campestris*, *Acer campestre*, *Carpinus orientalis*, *Fraxinus ornus*, *Ostrya carpinifolia*, *Alnus glutinosa* и *Quercus coccifera*. Во катот на громушките — *Crataegus monogyna*, *Cornus sanguinea*, *Salix incana*, *Rubus ulmifolius*, *Colutea arborescens*, *Pistacia terebinthus* и dr., а во катот на приземната флора: *Ranunculus ficaria*, *Mentha aquatica*, *Brachypodium silvaticum*, *Geum urbanum*, *Geranium robertianum*, *Ieronica chamaedrys*, *Geranium lucidum*, *Orlaya grandiflora* и dr.

Споредувајќи ги асоцијациите *COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE* и *JUGLANDO-PLATANETUM ORIENTALIS* и двете распространети во Македонија као во поглед на нивната екологија, така и во поглед на нивниот флоритички состав не е констатирани сличности, ниту подударности во однос на нивната еколошко-фитоценолошка припадност. Пред сè, асоцијацијата *JUGLANDO-PLANTANETUM ORIENTALIS* се развива врз длабоки, свежи алувиални почви во субмедитеранското опдрачје на Македонија. Што се однеува пак за нејзиниот флористички состав, доминираат видовите на термофилни шуми, карактеристични за сојузот *Ostryo-Carpinion orientalis* и хигромезофилно поплавни шуми од редот *Populealia albae*, како и хигрофилни елементи, додека сојузот *Fagion illyricum* и редот *Fagetalia* се застапени со незначителен број видови.

И на крајот, извршено е споредување на асоцијациите *COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE* и *JUGLANDO-AESCULETUM HIPPOCASTANI* Матвевеја и Николовски. Меѓу наведените заедници уочливи се разлики, особено во карактеристичниот збир на видови, кои се однесуваат за одделни асоцијации. Имено, во карактеристичниот збир на асоцијацијата *JUGLANDO-AESCULETUM HIPPOCASTANII* влегуваат со највисок степен на постојаност и најголема покровна вредност *Juglans regia* и *Aesculus hippocastanum*, потоа *Fraxinus excelsior*, *Saxifraga rotundifolia* var. *hirsuta*, *Geranium macrorrhizum*, *Chaerophyllum hirsutum* и *Lunaria rediviva*, додека во асоцијацијата *COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE* карактеристичниот нејзин збир го сочинуваат покрај *Juglans regia*, *Cotyledon umbelliferus* var. *lassithensis*, *Arabis turrita* и *Arabis hirsuta*. Инаку, што се однесува за нивната фитоценолошка припадност, базирајќи се на нивниот флористички состав и еколошки услови на стаништето, и двете асоцијации покажуваат голема сличност, поради кое припаѓаат во истиот сојуз *Fagion illyricum*, редот *Fagetalia* и класата *Querco-Fagetea*.

Евидентни се разлики и во однос на ареалот на распространувањето меѓу асоцијациите COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE и JUGLANDO-AESCULETUM HIPPOCASTANI. Така, асоцијата JUGLANDO-AESCULETUM HIPPOCASTANI локално се јавува во Западна и југозападна Македонија (Гарска Река, Зли Дол и Суви Дол — пл. Бистра и пл. Галичица), додека асоцијацијата COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIE широко е распространета на територијата на Македонија (досега е констатирана на повеќе локалитети и тоа: над селото Колешино — пл. Беласица, Злетовска Река — пл. Осогово, на потегот меѓу Кичево и селото Извор, кај селото Брждени и Јудино — пл. Стогоово, потоа над селото Прошевци — Шар Планина, Кадина Река под селото Палиград — пл Китка и над селото Отчели — пл. Караорман).

Стаништето и физиономијата на новоопишаната асоцијација јасно се оцртуваат. Таа се јавува од 400 до 1000 м н.в., врз многу инклинирани терени (40 до над 70°), изложени, главно, на осојните падини, развиени врз варовични блокови карпи и камења со плитка, влажна, хумусно-иницијална почва, а во близина на долови и тековни води. Во катот на дрвјата секогаш доминира оревот (*Juglans regia*), а во катот на приземната флора се среќаваат голем број фагетални елементи, од кои особено дијагностично значење за дефинирање на оваа заедница покажува *Cotyledon umbellifera var. lassithensis*, поради кое и асоцијацијата се вика COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE;

#### Л и т е р а т у р а

- Ем Н. — Џеков С., 1961: Платанот (Платанус ориенталис Л.) во НР Македонија. ГЗ на ЗШФ. Кн. XIV. Скопје.
- Horvat I., Glavač V.,
- Elleeberg H., 1974: Vegetation Südosteuropas. Stuttgart.
- Матвејева Ј. — Николовски Т., 1976: Juglando-Aesculetum hippocastani Mat. et Nik., ass. nov. во шумската вегетација на СР Македонија. МАНУ, Прилози VIII/2. Скопје.
- Јовановиќ В., 1967: Дендрологија са основама фитоценологије. Научна књига. Београд.
- Стефановиќ В., 1977: Фитоценологија са прегледом шумских фитоценоза Југославије. И издање. Завод за уџбенике. Сарајево.

## ZUSAMMENFASUNG

### COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE Mat. et Micev., ass. nov. IN DER WALDVEGETATION DER S. R. MAZEDONIEN

J. Matveeva, Lj. Micevski

Die Resultate unserer mehrjährigen Untersuchungen der natürlichen Standorte der Nussbaum (*Juglans regia* L.) in der S. R. Mazedonien erweisen, dass diese Art immer von dem *Cotyledon umbellicus veneris* var. *lassithensis* begleitet wird, was die Erscheinung einer arctoterzieren — relikten ass. *Cotyledono-Juglaiedetum regiae* bedingt.

Die phytoenologische Tabelle zeigt, dass die *Cotyledono-Juglandetum regiae* Assoziation eine floristisch ganz deutlich geprägte und charakterisierte Gesellschaft ist.

Der Standort und ie Phydionomie der ass. *Cotyledono-Juglandetum regiae* sind deutlich bezeichnet.

Sie entwickelt sich in Nähe fliessender Gewässer und zaitweise überschlemmter Gebiete (Täler), an Orten, die gut oder weniger gut mit Karbonaten versorgt, jedoch immer steinig, feucht und leicht wasserdurchlässig sind.

**As. COTYLEDONO-JUGLANDETUM REGIAE as. nov.**

Број на снимката	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	S
Надморска височина	K	Z	P	F	Z	I	E	P	P	R	K	C	G	t	
Експозиция	O	I	O	O	O	Z	Z	R	R	R	A	P	P	e	
Уинклинарка во о	I	e	d	d	d	V	V	Z	C	O	d	C	C	p	
Геолонга подлога	e	t	V	V	V	O	O	D	S	I	E	E	E	e	
Број на видовите во снимката	1	v	s	s	s	r	r	e	e	n	1	1	1	p	
АСОЦИЈАЦИЈАТА:	O	n	s	a	R.	i	i	v	v	a	i	i	i	p	
Надморска височина	420	580	620	640	640	650	660	760	780	800	820	980	1000	u	
Експозиция	N	NW	C	NW	N	NW	NW	NW	NW	NO	NO	NO	NW	NW	
Уинклинарка во о	70	70	40	40	45	40	45	40	45	40	50	45	50	45	o
Геолонга подлога	64	61	54	59	58	68	61	51	48	41	43	57	60	61	s
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ВИДОВИ НА СОЈУЗОТ															
FAGION ILLYRICUM Ht. 1958. РЕДОТ	Jungla regia	2•2	2•2	3•3	2•2	3•3	4•4	3•3	3•3	4•4	2•2	2•2	2•3	3•3	2•2
TAGETALIA Pawi. 1928 I KJACATA	Cotyledon umbelliferus	2•2	2•3	1•2	1•2	2•2	3•3	3•3	1•2	2•3	2•3	3•3	2•3	2•3	V
QUERCO-PAGETEA Br. — Bl. et Vries. 1937	var. lissanthus	2•3	2•2	1•2	1•2	3•3	3•3	1•2	2•3	2•3	2•2	2•2	1•2	2•2	V
Arabis turrita	Arabis hirsuta	2•2	1•2	2•2	1•2	2•2	1•2	1•2	2•2	2•2	1•2	1•2	2•2	1•2	V
Corylus avellana	Hedera helix														V
Clematis vitalba															V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rosa arvensis	+• 2	+• 2	1• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2
Crataegus monogyna	+• 2	1• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2
Cornus sanguinea	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2
Tilia officinarum.	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2
Erythronium europaeum	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2
Ulmus montana	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2
Acer campestre	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2	+• 2
Lonicera xylosteum	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Fagus moesiaca	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Carpinus betulus	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Acer pseudoplatanus	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Saxifraga rotundifolia	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Geranium macrorrhizum	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Chærophyllum hirsutum.	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Geranium robertianum	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Polypodium vulgare	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Anemone ranunculoides	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Sympodium tuberosum.	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Anemone nemorosa.	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Corydalis cava	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Gallium silvaticum.	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Lamium galeobdolon	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Mercurialis perennis	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Epilobium montanum.	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Salvia glutinosa.	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Campaniastrum trachelium.	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Melica uniflora	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Viola silvestris.	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Dentaria bulbifera	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Mycetaria muralis	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Poa nemoralis	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Brachypodium silvaticum	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Dryopteris filix mas	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Tannus communis	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2
Hieracium murorum	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2	*• 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lapsana communis	+	1.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sanicula europaea	+.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Primula vulgaris	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2
Aegopodium podagraria	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Asperula odorata	+.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Calamintha officinalis	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2
Arum maculatum	+.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Moerungia trinervia	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Geum urbanum	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Veronica chamaedrys	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2
Euphorbia amygdaloides	+.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Lilium martagon	1.1	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Lathrea squamaria																
KAT HA MOBOVI:																
Leucodon sciuroides	3.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Stenidium molluscum	2.2	1.2	2.2	3.3	2.2	2.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Homolothecium sericeum	2.2	2.2	•.2	•.2	•.2	•.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Neskena pennata	1.2	•.2	1.2	1.2	1.2	1.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Syntrichia ruralis																
ПРИДРУЖНИЦЫ:																
Ostrya carpinifolia	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2
Cornus mas	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Acer obtusatum	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2
Fraxinus ornus	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2
Evonymus verrucosus	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Alnus frangula	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Quercus cerris	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Quercus robur	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Sambucus nigra	+.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Rubus hispida	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Solanum dulcamara	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2
Coronilla emerus	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2	•.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Humulus lupulus</i>		+•2	•2	+•2	+•2	+•2	+•2	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Potentilla micrantha</i>		•	•	+•2	+•2	+•2	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•
<i>Danua cornubiensis</i>		•	•	+•2	+•2	+•2	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•
<i>Dactylis glomerata</i>		+•2	•	+•2	•	+•2	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•
<i>Parietaria officinalis</i>		•	+•2	+•2	•	+•2	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•
<i>Chelidonium majus</i>		•	•	+•2	+•2	+•2	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•
<i>Helleborus cyclophyllus</i>		•	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•
<i>Fragaria vesca</i>		+•2	•	+•2	+•2	+•2	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•
<i>Arenaria agrimonoides</i>		•	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•
<i>Origanum vulgare</i>		+•2	•	+•2	+•2	+•2	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•
<i>Teucrium chamaedrys</i>		•	+•2	1.1	1.1	1.1	1.1	•	1.1	•	1.1	•	1.1	•	1.1	•
<i>Cystopteris fragilis</i>		+•2	•	+•2	•	+•2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Asplenium adiantum nigrum</i>		+•2	•	•	•	•	•	+•2	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•
<i>Ceterach officinarum</i>		+•2	•	•	•	•	•	+•2	+•2	•	+•2	•	+•2	•	+•2	•
<i>Sedum maximum</i>		•	1.2	•	•	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	•
<i>Scutellaria altissima</i>		•	•	•	•	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	•
<i>Lamium maculatum</i>		•	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	•
<i>Calamintha clinopodium</i>		•	+•2	•	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	•
<i>Sedum cepaea</i>		+•2	•	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	•
<i>Alliaria officinalis</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Lathyrus vernalis</i>		+•2	•	•	•	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	•
<i>Calamintha nepeta</i>		•	+•2	•	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	+•2	•